



OKTA АД- Скопје, дел од Групацијата Хеленик Петролеум и најголем снабдувач на горива во земјата, кој нуди врвни иновативни и конкурентни енергетски производи и услуги, пионер во промовирање на одржлив развој и енергетска транзиција, во соработка со **ДЕКРА** ја огласува позицијата:

Самостоен аналитичар за финансиска контрола

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

- Анализа и контрола на финансиските податоци на компанијата;
- Учество во изготвување на презентацијата за месечното работење на компанијата;
- Креирање и имплементација на буџетот за оперативни трошоци (Орех);
- Следење и контрола на оперативни трошоци (Орех);
- Креирање и имплементација на буџет за капитални инвестиции (Сарех);
- Следење и контрола на капитални инвестиции (Сарех);
- Учество во креирање и имплементација на Бизнес планот на компанијата;
- Учество во изготвување на презентацијата за Бизнес планот на компанијата;
- Изготвување на сите законски и интерни финансиски извештаи;
- Подготовка на инвестициска анализа за поддршка на релевантни инвестициони предлози;
- Дефинирање, пресметка на соодветни финансиски показатели за спроведување на финансиски анализи;
- Имплементирање и координирање на сите процедури за затворање на месецот и фискалната година;
- Известување до Комисија за хартии од вредност и комуникација со инвеститори;
- Извршување на други задачи во доменот на стручната квалификација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

- Висока стручна спрема – ВСС, Економски факултет пожелно отсек финансиски менаџмент, сметководство и ревизија сл.;
- Познавање МСС и МСФИ (меѓународни стандарди за финансиско известување);
- Најмалку 5 години релевантно работно искуство во областа на финансиите;
- Поседување ACCA сертификат ќе се смета за предност;
- Напредно познавање MS Office (Excel, Word, Power Point);
- Одлично познавање деловен англиски јазик;
- Претходно работно искуство со SAP информациски систем ќе се смета за предност.

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- Одлични аналитички способности;
- Добри комуникациски и организациски вештини;
- Добри презентационски вештини;



- Ориентираност кон тимска работа;
- Способност за решавање проблеми и за работа со кратки рокови;
- Посветеност и ориентираност кон резултати;
- Ентузијазам и желба за напредување.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

ОКТА АД - Скопје нуди можност за континуирано учење и професионално надоградување.

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција, своите професионални биографии можете да ги испратите на: **rabota@dekra.mk**

Крајниот рок за аплицирање е : **15/02/2022**

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.